

Заокружување на првите обиди

• КОН ИЗЛОНБИТЕ НА
СТАНКО ПАВЛЕСКИ И ЈО-
ВАН ШУМКОВСКИ ВО ДО-
МОТ НА МЛАДИТЕ „25
МАЈ“ ВО СКОПЈЕ

Станко Павлески и Јован Шумковски, дипломирали на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, имаат веќе излагано самостојно и на неколку групни изложби. ликовни колонии итн. Затоа, нивните самостојни изложби треба да се гледаат како заокружување на првите творечки настапувања. И може видеша да се додаде тие се најавуваат како та лентирани творци, чиј сензабилитет е близок на некои појави во денешната уметност. Секој од нив, впрочем, понуди стилски заокружен избор на дела што оди во прилог на таквото мислење. Исто така, на различен начин, тие ги афирмираат вредностите на автономната пластична структура.

Станко Павлески (1959) создава скulptura конструирана од елементи на железен лим во кои нема никакви траги на предметното. Тоа се творби составени од кубични блокови или линеарно закривени форми, кои геометриски строго и како динамични арабески го вклучуваат скulptорски артикулираниот простор. Архитектурално градените апстрактни ставови се поставуваат строго релјефно и во слободен простор, а некаде конвергираат околу стожерна форма — столб и слично. Овие „примарни структури“ не го освојуваат експанзивно просторот туку во одмерени затворени ритми, контролирано. Павлески во изложените дела ни открива уште еден афинитет: по врлината на лимот разновидно ја обработува, а визуелните ефекти некаде се дополнуваат со „пиктурални“ интервенции врз формата, или мали зарези на формата. Тоа им дава известна мекост на (нео) минималистички замислени

те творби на Павлески, во кои рамноправно се соединуваат пласничната и визуелна компоненти.

Павлески умеје да истражува и да размислува низ креирање елементарни пластични состави кои се најавуваат како своевидно продолжување на овој вид скulptura кај нас чии репрезентативни премери ги бележиме од крајот на шеесеттите години. Покрај тоа, овој млад творец работи во време на обновен интерес за геометриско градење на делото што дојде како реакција на еуфоричната „нова слика“ во овие 80-ти години.

Јован Шумковски (1962) е сликар кој примарно значење и да ва на бојата. На овој заокружен циклус му предходеа творби (масла, акварели, пастели) во кои беше спроведуван процес на интензивно редизирање на визуелниот податок, што го доведе до транспонирање на предметот во осамостоена апстрактна пластична структура. Несопирливиот пик

турален хедонизам, изразен во скала на топли тонови и еуфорични колористички состави, мораше да најде своја „конструктивна“ корекција. Имено, спроведува деслатнато линеарно „фацетирање“ на колористички одредените по вршини, нагласувајќи ги испрекршени планови на слика. Следејќи начинот на кој ги организираат линеарни светлосни зраци“ сликите на Шумковски се сродни на еден вид кубо-футуристички маниер, односно најмногу на „рејонистичкото“ сликарство од втората деценија на овој век. Обновувањето на историски одреден стилски образец со современ сензилитет кој подразбира известна „фрагментарност“ на уметничката визија, приближена структура и затворен простор го определуваат сликарството на Шумковски во еден дел на актуелните уметнички струења кај нас. Својата вивања на експресивност и исто можност тој ја пронаоѓа во разтака лична интервенција на колористичкиот лиризам.

28.XII.1987 - Ново Македонија